



ОГЛАС БР.04/2021 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
	1	2	3	4
1	Регионална дирекција Битола бр.2719/14-9/1-3 Прва електронска јавна аукција	Деловна просторија 193 м2, К.П.8917, И.Л.101420, МВ Егејска 66, КО Охрид2	9.418.400,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид ул. Егејска 66 на 16.04.2021 г. од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 29.04.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.070/464-044
ДВИЖНИ СТВАРИ				
2	Регионална дирекција Скопје бр.27/27/2 Прва електронска јавна аукција	ПМВ DACIA SANDERO, SK-0024-AC, 2011 година	180.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје ул. 11 Октомври бр.27, на 16.04.2021 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На ден 29.04.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
3	Регионална дирекција Битола бр.2719/015-8-6 Електронска слободна комерцијална продажба	ТМВ MERCEDES BENZ, BT-211-DD, 1997 година		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола ул.Новачки пат 66, на 16.04.2021 г. од 10 до 13 ч. Електронска слободна комерцијална продажба: На 29.04.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел.070/464-044
4	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/5/1-3/3 Втора електронска јавна аукција	ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година Машина и опрема, Дигитален струг-дребонг, бр.HARRIS SL 330	720.000,00 160.000,00	
5	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/5/1-4/3 Втора електронска јавна аукција	ТМВ IVECO 4400ET/LD440ET4TT, PP-8079-AC, 1999 година ТМВ приколка, LDS PS 33, PP-2584-AC, 2003 година ТМВ MAN, Л 2007,46.003.ТЦИ 26.360 6ц2-2 БЛ, PP-6940-AD, 2013 година	360.000,00 1.040.000,00 1.680.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп ул.Стеван Димески Ништакот бр.5А, на 15.04.2021 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 29.04.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
6	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/54-2 Втора електронска јавна аукција	Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точочки места DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VRI, 2017 година	1.144.000,00	
7	Регионална дирекција Тетово бр.27-8/28-8/2-510-T/2-16 Шеснаесетта електронска јавна аукција	ПМВ FORD FOKUS, AMBIENT VAGON, SK-585-NP, 2002 година	43.050,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Булевар Кузман Јосифовски Питу бр.1, на 15.04.2021 г. од 10 до 14 ч. Јавна аукција: На 29.04.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
		ГРЕЈДЕР FRAUN FRISXS B,40300, 1980 година (неисправен)	215.250,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или пред Куманово (во кругот на каменоломот, МВ Тикирарница), на 16.04.2021 г. Јавна аукција: На 29.04.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
		ПМВ KIA RIO DC 221 I3 TING, SK-886-TE, 2002 година (неисправно)	18.296,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје (во кругот на Кастилио-Смартбус), на 15.04.2021 г. Јавна аукција: На 29.04.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
8	Регионална дирекција Тетово бр.27-8/787-Г/3-15 Петнаесетта електронска јавна аукција	Линија за формирање и обликување на тетрапак пакување, за сокови со капацитет од 7000 литри на час	872.685,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Ресен ул.Димитар Влахов бр.1, на 14.04.2021 г. Јавна аукција: На 29.04.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Бурим Адеми, тел.076/446-288
		Машина за цедење на овошје, RETTERUNASCHINEN, капацитет 2000 литри на час, 2016 година	209.100,00	

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 19.04.2021 година (понеделник), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наудавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот. Условите за учество на јавното наудавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонирираниот депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламаци не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.
За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламаци не се примаат. Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 29.04.2021 година (четврток) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.